

Службен весник

на Република Македонија

Број 119

28 јуни 2018, четврток

година LXXIV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

| | Стр. | | Стр. |
|--|------|--|------|
| 2282. Решение за обновување на дозвола за работење на инвестиционен советник..... | 2 | 2286. Решение за обновување на дозвола за работење на брокер..... | 3 |
| 2283. Решение за обновување на дозвола за работење на инвестиционен советник..... | 2 | 2287. Решение за обновување на дозвола за работење на брокер..... | 3 |
| 2284. Решение за обновување на дозвола за работење на брокер..... | 2 | 2288. Решение за обновување на дозвола за работење на инвестиционен советник..... | 3 |
| 2285. Решение за обновување на дозвола за работење на инвестиционен советник..... | 2 | 2289. Решение за обновување на дозвола за работење на инвестиционен советник..... | 3 |
| | | 2290. Решение за обновување на дозвола за работење на брокер..... | 4 |
| | | Огласен дел | 1-76 |

**КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****2282.**

Врз основа на член 152 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016) Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-7 од 09.02.2018 година на седницата одржана на ден 22.06.2018 година го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК**

1. Се обновува дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Андреј Пулејков издадена со Решение бр.07-1593/4 од 19.05.2008 година од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија и обновена со Решение бр.УП1 08-5 на ден 21.03.2013 година за период од пет години.

2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Андреј Пулејков се обновува за период од 5 (пет) години од денот на донесување на ова решение.

3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Андреј Пулејков престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со Закон.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број УП1 08-7
22 јуни 2018 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.

2283.

Врз основа на член 152 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016) Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-8 од 16.02.2018 година на седницата одржана на ден 22.06.2018 година го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК**

1. Се обновува дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Весна Каркинска издадена со Решение бр.07-724/4 од 19.05.2008 година од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија и обновена со Решение бр.УП1 08-6 на ден 21.03.2013 година за период од пет години.

2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Весна Каркинска се обновува за период од 5 (пет) години од денот на донесување на ова решение.

3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Весна Каркинска престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со Закон.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број УП1 08-8
22 јуни 2018 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.

2284.

Врз основа на член 114 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016) Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-10 од 09.03.2018 година на седницата одржана на ден 22.06.2018 година го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА БРОКЕР**

1. Се обновува дозволата за работење на брокер на лицето Даринка Дамјановиќ од Скопје издадена со Решение бр.07-2965/6 од 20.08.2008 година и обновена на ден 06.06.2013 година со Решение бр.УП1 08-32 за период од пет години.

2. Дозволата за работење на брокер на лицето Даринка Дамјановиќ се обновува за период од 5 (пет) години од денот на донесување на ова решение.

3. Дозволата за работење на брокер на лицето Даринка Дамјановиќ престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со Закон.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број УП1 08-10
22 јуни 2018 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.

2285.

Врз основа на член 152 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016) Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-11 од 16.03.2018 година на седницата одржана на ден 22.06.2018 година го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК**

1. Се обновува дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Горан Марковски од Скопје издадена со Решение бр.07-3009/3 од 20.08.2008 година од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија и обновена со Решение бр.УП1 08-33 на ден 06.06.2013 година за период од пет години.

2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Горан Марковски се обновува за период од 5 (пет) години од денот на донесување на ова решение.

3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Горан Марковски престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со Закон.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број УП1 08-11
22 јуни 2018 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.

2286.

Врз основа на член 114 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016) Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-12 од 26.03.2018 година на седницата одржана на ден 22.06.2018 година го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА БРОКЕР**

1. Се обновува дозволата за работење на брокер на лицето Владимир Спасовски од Скопје издадена со Решение бр.07-2743/3 од 16.07.2008 година и обновена на ден 08.05.2013 година со Решение бр.УП1 08-16 за период од пет години.

2. Дозволата за работење на брокер на лицето Владимир Спасовски се обновува за период од 5 (пет) години од денот на донесување на ова решение.

3. Дозволата за работење на брокер на лицето Владимир Спасовски престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со Закон.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број УП1 08-12
22 јуни 2018 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.

2287.

Врз основа на член 114 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016) Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-16 од 29.03.2018 година на седницата одржана на ден 22.06.2018 година го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА БРОКЕР**

1. Се обновува дозволата за работење на брокер на лицето Драган Илкоски од Скопје издадена со Решение бр.07-2680/3 од 16.07.2008 година и обновена на ден 08.05.2013 година со Решение бр.УП1 08-18 за период од пет години.

2. Дозволата за работење на брокер на лицето Драган Илкоски се обновува за период од 5 (пет) години од денот на донесување на ова решение.

3. Дозволата за работење на брокер на лицето Драган Илкоски престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со Закон.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број УП1 08-16
22 јуни 2018 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.

2288.

Врз основа на член 152 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016) Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-17 од 13.04.2018 година на седницата одржана на ден 22.06.2018 година го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК**

1. Се обновува дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Емилија Брљамова издадена со Решение бр.07-1748/3 од 19.05.2008 година од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија и обновена со Решение бр.УП1 08-22 на ден 20.05.2013 година за период од пет години.

2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Емилија Брљамова се обновува за период од 5 (пет) години од денот на донесување на ова решение.

3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Емилија Брљамова престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со Закон.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број УП1 08-17
22 јуни 2018 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.

2289.

Врз основа на член 152 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016) Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-18 од 13.04.2018 година на седницата одржана на ден 22.06.2018 година го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК**

1. Се обновува дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Кирил Настоски издадена со Решение бр.07-1023/3 од 19.05.2008 година од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија и обновена со Решение бр.УП1 08-21 на ден 20.05.2013 година за период од пет години.

2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Кирил Настоски се обновува за период од 5 (пет) години од денот на донесување на ова решение.

3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Кирил Настоски престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со Закон.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број УП1 08-18
22 јуни 2018 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.

2290.

Врз основа на член 114 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016) Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-19 од 13.04.2018 година на седницата одржана на ден 22.06.2018 година го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА БРОКЕР**

1. Се обновува дозволата за работење на брокер на лицето Кирил Настоски издадена со Решение бр.07-2555/3 од 16.07.2008 година и обновена на ден 20.05.2013 година со Решение бр. УП1 08-20 за период од пет години.

2. Дозволата за работење на брокер на лицето Кирил Настоски се обновува за период од 5 (пет) години од денот на донесување на ова решение.

3. Дозволата за работење на брокер на лицето Кирил Настоски престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со Закон.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број УП1 08-19
22 јуни 2018 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2018 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2018119